



Неговите блиски соработници денес откриваат дека Садам уживал во мачењето на луѓето и сакал да го набљудува самиот чин. Своевремено, во Багдад бил направен базен полн со киселини. Таму ги носеле политичките опоненти и неистомисленици, ги врзувале околу вратот и цели ги потопувале во растворот. Неизбежно било и Садам да присуствува на тие погубувања. По завршувањето на постапката тој палел цигара и задоволно се смеел.

Во ирачкиот Устав е вратена одредбата за смртна казна. Таа намерно била воведена за време на судењето на поранешниот ирачки претседател за да се прејудиира крајната пресуда, која резултираше со насилна смрт. По сè изгледа, егзекуцијата на Садам ќе се изврши тајно, а тој ќе биде погребан на непозната локација за да се спречат Ирачаните да го посетуваат неговиот гроб, кој би се претворил во култно и свето место.



Пишува: Мишко ТАЛЕСКИ

Падна ирачкиот вожд. Понижен, фрлен на земја, како никогаш да немал ниту еден процент моќ во своите раце. Садам некогаш и денес. Не може воопшто да се направи споредба. Неприкосновениот моли смртта да му биде полесна. Тиранинот на сопствениот народ ги величеше Ирачаните во моментот кога ја дочека одлуката на судот во Багдад да биде осуден на смрт со бесење. Таквиот профил на човек неспорно создава два блока приврзаници, едни кои ќе го сметаат за најкрволочно суштество и воен злосторник, и други кои ќе го издигнуваат на пиедестал како национален херој и маченик. Многумина Садам го оквалификувале како луд човек уште за време на неговото владеење, но на против тој воопшто не бил луд. Според психолозите кои ги истражувале неговото однесување и постапките, Садам е разумно конструиран, но опкружен со психопати кои му го соопштуваат само она што тој сака да го слушне. Токму таквиот начин на водење на работите на неговиот советодавен тим произведе сериозно искривени и опасни одлуки во неговата претседателска кариера.

По природа Садам е етноцентрист, настојува да ги гледа нештата од аспект на регионалната поставеност. Човек кој сака да доминира во подрачјето на Средниот Исток, користејќи го стравот како метод за остварување на целта. Неговиот однос кон непријателот се темели



**ИРАЧКИОТ ВОЖД
САДАМ, ТИРАНИН НА
СОПСТВЕНИОТ НАРОД**

Јавно ги собирал раководните тела на најмоќната ирачка партија и им се заканувал дека заговорот е откриен и заради тоа ќе паѓаат глави. Тоа е почетокот на автократското владеење на Хусеин.

ЦИОНИСТОТ О



Во октомври 1996 година американската полиција на аеродромот во Ванкувер, Канада привела две ирачки студентки од Багдад. ФБИ имало податоци за нивните тајни активности и биле извршени детаљна истрага и претрес. Кај едната од нив, во нејзиниот полов орган, полицијата пронашла метална прачка со големина на малиот прст, во која имало содржина на антракс. Истражните органи откриле дека студентките биле членови на специјалните сили на Садам Хусеин, како дел од тимот кој се занимава со внесување антракс на територијата на Америка. Откриените содржини биле добра основа за производство на хемиско-биолошко оружје.

на елиминација на цел слој луѓе, од кои се плаши дека еден ден ќе се свртат против него. Тоа е метод сличен на оној на Сталин, кога ги правел големите чистки.

Уште на почетокот од доаѓањето на тронот во Багдад во 1979 година, Садам презел акција за чистење на Баас партијата од луѓето на кои не им верувал.

На седница на партијата Садам ги читал имињата на лицата кои во неговите очи биле предавници, со солзи в очи, за на крај и да заплаче. Целиот тој процес бил фабрикуван. Од 1947 година, со неговото вклучување во Арапското национално движење, го следи репутација дека насилството го користи како политичко

средство. Неговите блиски соработници денес откриваат дека Садам уживал во мачењето на луѓето и сакал да го набљудува самиот чин. Своевремено, во Багдад бил направен базен полн со киселини. Таму ги носеле политичките опоненти и неистомисленици, ги врзувале околу вратот и цели ги потопувале во растворот. Неизбежно било и Садам да присуствува на погубувањето. По завршувањето на постапката тој палел цигара и задоволно се смеел. За некои западни медиуми ова го потврдил генерал од ирачката армија. Овие методи, кои ги применувале властите, биле фрапантни за граѓаните, па плашејќи се и нив да не ги снајде истото, беспрекорно го поддржувале својот водач. Еден од генералите на воздухопловните сили на Ирак, Интифадх Шамари, во една прилика рекол дека Садам располага со животите на луѓето во власта, во војската. Тој можел да убие некогаш без никакво судење, без образложение, буквално без причина. Во исповеста на генералот е наведено дека луѓето на Садам мачеле на најварварски начини. Со вжештени клешти им ги ваделе ноктите на "непослушните", со ацетиленски пламен гореле живи човекови тела или, пак, со загреана пегла им оставале вечни жиги на лицата. На сметка на Садамовиот режим вакви обвинувања искажале многу ирачки дисиденти, кои барале азил во странство.



Муслиманскиот верски празник Рамазан се слави и меѓу муслиманите во САД. Него го одбележуваат околу седум милиони американски муслимани, како и бројни студенти од арапските земји кои таму студираат. Нокта меѓу 8 и 9 февруари 1997 година ЦИА и ФБИ спровеле опсежна рација на ветеринарно-медицинската школа при државниот универзитет во Ајова. Истражните органи подолго време надгледувале една од арапските ќелии меѓу ирачките студенти. Токму на Рамазан таа година било спроведено масовно апсење во режија на ЦИА, затоа што младите студенти од Ирак подготвувале нешто многу опасно. Универзитетскиот комплекс бил преплавен со агенти во цивил, кои привеле неколку десетици арапски студенти. Во нивните соби биле пронајдени садови за ферментација и комерцијално произведени биолошки контејнери за одгледување биолошки агенси. Кај неколку арапски девојки во половите органи биле откриени минијатурни цевки полни со антракс.

единствената која се борела против хегемонистичкиот режим во Ирак. Поради тоа, Садам постојано им се заканувал на Израелците.

"Во име на Алах, ние ќе го запалиме пожарот кој ќе го проголта половина Израел, само ако тој преземе некакви чекори против Ирак. Ние поседуваме разорни хемиски оружја", рекол во својот препознатлив жаргон Хусеин.

Меѓу осомничените фирми кои го по-

нари топката ја префрлиле во Вашингтон, тврдејќи дека Садам бил редовен посетител на ЦИА.

ОБУКА ЗА ИРАЧКИТЕ ЛАБОРАНТИ

Микробиологот Лари Харис тврди дека Американците сакале од Садам Хусеин да создадат светско чудовиште преку програмата за производство на хемиско оружје. Тој лично бил задолжен за обука на ирачките микробиолози за одбрана од исто такво оружје. Во лабораторијата каде што работел се говорело дека иранскиот ајатолах Хоменин ќе ги истреби сите Ирачани, кои тогаш биле американски сојузници. На тој начин, САД го почнале проектот за помош на Ирак во борбата против хемиските закани од Техеран. Ирачаните тогаш биле во состојба буквално да ги збришат сите шиитски муслимани во регионот. Имале договор со Кувајт, кој на Садам требало да му плаќа многу пари за водење на војната. Слична поддршка требало да му дава и Саудиска Арабија. Во меѓувреме, Американците испратиле свои трупи во Заливот. Во Америка постојано се носат ирачки микробиолози и таму се обучуваат како да користат биолошко оружје. Властите во Вашингтон, во еден извештај буквално напишале: "Садам има само 18 милиони луѓе. Иранците се далеку помокни. Постои потреба Багдад да се снабди со апсолутно неверојатно оружје-биолошко, отровен гас за да може да војува со чевртата армија во светот".

Судењето на светски лидери е реткост во историјата на човештвото. Осуденикот речиси секогаш станува жртва или маченик. Американците го премиенизираа значењето на ексирачкиот претседател по воената акција и окупацијата на Ирак. Но, за нив тој сè уште

КОЈ ГО ЈАКНЕШЕ САДАМ?

Заради остварување голема заработувачка од ирачката нафта, некои политичари цели две децении го поддржувале режимот на Садам Хусеин. Преку нив, ирачкиот вожд подолг период го набавувал најопасниот хемиски арсенал. Садам не ги штедел петро-доларите во осумдесеттите години на минатиот век, бидејќи бил уверен дека Вашингтон го востолчил на позицијата владетел на Средниот Исток. Во една ваква ситуација, Израел била најзагрозената земја поради тајната соработка. Разузнавачката служба во Ерусалим потрошила огромна енергија и пари за да ги открие податоците за биолошко-хемиското оружје на Ирак. Израел бил свесен дека претставува најголема мета за арапскиот свет, пред сè, за Ирак. Затоа бил вчудоневиден од фактот дека Садам се поддржува. Тогаш Евреите проанализирале дека Западот води тајна војна против нив. Нивната служба, според проценките, била

магале Садам се вбројуваат и извесна Vakle corporation, како и лабораторијата Hunt Chris Corporation. Комунистичкиот врв на поранешна Југославија соработувал со него, а најголем удел во тоа имала ЈНА. Бројни југословенски фирми биле ставени на т.н. листа на виновници, затоа што ги проектирале и ги изградиле атомските скривалишта во Багдад и во околината. Според некои извори, Садам на Југославија ѝ останал должен околу две милијарди долари, за кои се верува дека никогаш нема да бидат наплатени. ЈНА го снабдувала со посоефистицирано оружје, на пример, со ракети со краток дострел, едни од најдобрите во светот во тоа време. Потоа тие ракети можеле да се наполнат со хемиско оружје и да се користат за други воени цели. Се претпоставува дека фирмата "Прва искра" во Бариш и фабриката во Лучани се едни од оние кои произведувале хемиско-биолошки агенси на подрачјето на СФРЈ. Своевремено англиски новинари тврделе дека Србите произведуваат смртоносен сарин, со кој го снабдувале Садам Хусеин, но не можеле да дојдат до конкретен доказ. Оттука, истите тие нови-

Коментар

претставува кошмар и покрај наредбата одлука на судот да го осуди на смрт со бесење. Сега нема да имаат проблем со Садам, туку со неговиот дух кој набрзо ќе се рашири меѓу ирачките Сунити. Садам го создаде ЦИА, Садам ќе го обеси ЦИА. Затоа Сунитите се гневни. Во ирачкиот Устав е вратена одредбата за смртна казна. Таа намерно е воведена за време на судењето на поранешниот ирачки претседател за да се прејудиира крајната пресуда, која резултираше со насилна смрт. По сè изгледа, егзекуцијата на Садам ќе се изврши тајно, а тој ќе биде погребан на непозната локација за да се спречат Ирачаните да го посетуваат неговиот гроб, кој би се претворил во култно и свето место. Шефот на Белата Кука се обиде на Американците да им објасни дека Ирачанецот повеќе го нема, дека Американците сега се сигурни. Но, аналитичарите предупредуваат дека американската нација сега ќе биде во поголема опасност со смртта на тиранинот. Одлуката Садам да биде обесен има пошироко геополитичко и стратешко значење. Американците не ја оправдаа својата мисија во Ирак. Погрешни интерпретации и анализи на ЦИА, погрешно спроведување на воената доктрина на Пентагон. Всушност, тоа го призна и Доналд Рамсфелд, кој беше првата глава која падна по поразот на републиканците во двата дома на Конгресот. Светот не стана посигурен по симнувањето на Садам од багдадскиот трон ниту, пак, ќе стане по неговото егзекутирање (ако и воопшто се случи).

Денес оправдано се поставува прашањето - дали на Ирачаните им е подобро без Садам Хусеин? Можеби, но за овие три години таму загинаа далеку повеќе луѓе отколку за време на режимот со кој тој владееше дваесетина години. Изјавите од типот дека по Садам никогаш повеќе во Ирак нема да има етничко чистење се класични небулзи.



Една од најголемите желби на Садам била да владее со Иран и со Кувајт. Сметал дека ако го контролира Кувајт, парите од нафтата која ќе ја добивал од таму, ќе ги вложувал во оружените капацитети, а оние од ирачката нафта ќе ги вложувал за развој на ирачката држава. Во умот му се вртел проектот за развој на нуклеарната технологија и оружјето за масовно уништување. Тоа била неговата најголема амбиција и преокупација. Но, Садам бил протеран од Кувајт. Тоа бил негов голем пораз. Се повлекол кукавички палејки ги нафтените полиња на својот сосед, врз кој извршил агресија.

Напротив, тие процеси ќе се засилуваат. Денес цел свет е сведок на секојдневни секташки колежи во оваа земја. Иднината на Ирак може само да се претпостави кога ќе се види сликата која доаѓа од речиси секоја втора улица. Крвопролевање тешко дека ќе запре по ерата на диктаторот. Заминувањето на Садам Хусеин и неуспехот на коалиционите сили во Ирак создаде вакуум на моќта. Иран стана супериорен, исто така, Израел. Веќе го нема балансот кој го држеше тиранинот од Багдад. И покрај аплаузите кои пристигнуваат од мнозинството противници на Садам за неговото погубување, денес сè погласни стануваат тезите дека и покрај крволочноста која ја имаше, сепак за светот подобра опција беше токму тој.

R. РАФАЈЛОВСКИ
КОНСАЛТИНГ

НОВО ПРЕТПЛАТЕТЕ СЕ



Во рамките на претплатата за 2005 година ќе го добиете засеги **Единственото Мултимедијално CD** во Република Македонија со оваа проблематика. Комплетниот **Р-Регистар** освен во печатената форма ќе го добиете и во електронска форма. Со инсталацијата на добиениот CD и по завршување на процедурата за неговото инсталирање Вие ќе имате можност секојдневно да го ажурирате **Р-Регистарот**. По пат на наједноставната компанија **АЖУРИРАЈ** со посетата на нашата веб-страница дневно ќе ги внесувате измените, **ВЕДНАШ** по нивното објавување. Постојаната горлина тема за спорото пристигање на податоците е веќе минато до колку сте наши претплатници. Покрај ова ќе добиете уште едно **CD** на крајот на 2005 година со списанието **Регистар** и **Даночен Практикум** со што трајно ќе ги сочувате списанијата.

Сето ова во рамките на истата цена од само 14.700 денари.

ПОЧИТУВАНИ КОМИТЕНТИ!

Пред Вас е повиканат на **РАФАЈЛОВСКИ КОНСАЛТИНГ** за претплата на стручно списание **РЕПРЕЗЕНТ** и **Р-Регистар** за 2005 година. Списанието **РЕПРЕЗЕНТ** содржински е многу разновидно, ги разработува сите најактуелни и најгорливи теми од секојдневното работење, почнувајќи од даноките, сметководството, фирмите, финансите, менаџментот, берзата, правото и многу други области. Во **ДАНОЧНИОТ ПРАКТИКУМ**, што го подготвуваме во рамките на списанието **РЕПРЕЗЕНТ**, нашите вршни стручњаци од оваа област ги објаснуваат проблемите со кои се соочувате, за данокот на додадена вредност, за персоналниот данок, за данокот на добивка и данокот на имот. **Специјалното издание** на **РЕПРЕЗЕНТ** содржи упатства за состинување на годишна сметка. **Р-Регистарот** е во пластични корици, со подвижни листови на основното издание во кое се содржани упатства и сите податоци што Ви се потребни во секојдневното работење и кои редовно ќе се ажурираат.

Р-Регистарот е поделен на 8 дела и тоа:

- Азбучен регистар на прописи
- Надоместоци
- Прописи
- Уплатни сметки и шифри на плаќање
- Камати, коефициенти и стапки
- Курсни листи
- Плати
- Други информации

Р-Регистар на мултимедијално CD! Списанието **РЕПРЕЗЕНТ** и **ДАНОЧНИОТ ПРАКТИКУМ** на мултимедијално CD!

На нашата веб-страница на интернет ќе добиете сите податоци со однапред дадена шифра.

Користејќи ја нашата интернет-страница!

ЕДНА ПРЕТПЛАТА ЗА:

- 25 СИСАНАЈЗА
- 2 МУЛТИМЕДИЈАЛНИ CD-а
- 1 Р-РЕГИСТАР
- 2 ДАНОЧНИ ПРАКТИКУМА

Со поштом,
Вера Рафајловска

12 Списанија
РЕПРЕЗЕНТ

12 Броја
ДАНОЧЕН
ПРАКТИКУМ

1 Р-Регистар со
основна вложба
со преку

300
СТРАНИЦИ И

16
ДОПОЛНУВАЊА

1 Специјално
издание

НОВО

2 Мултимедијални CD-а

САМО ЗА
14.700 ДЕН